

Врз основа на член 55 став 2 од Законот за сточарството (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008 и 116/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕТО И МОНИТОРИНГОТ НА БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ ВО СТОЧАРСТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на изведувањето и мониторингот на биолошката разновидност во сточарството.

Член 2

Генетските резерви на анималните генетски ресурси кај домашните животни кои се значајни за земјоделството треба да бидат под мониторинг и константно контролирани од страна на вршителот на јавната услуга.

Член 3

Мониторингот на биолошката разновидност во сточарството се изведува на ниво на вид и/или на ниво на популација при што се добива информација за:

- актуелната состојба на видот и/или популацијата;
- резултатите од начинот на одгледување на домашните животни и
- природната дистрибуција на видот и/или на популацијата.

Член 4

Мониторингот на биолошката разновидност во сточарството се изведува на генетско ниво при што се добива информација за:

- генетскиот диверзитет во популацијата и/или видот;
- генетскиот диверзитет меѓу популациите и
- ефектите од начинот на одгледување на домашните животни врз диверзитетот на видот и/или популацијата.

Член 5

Правилен и константен мониторинг на биолошка разновидност кај домашните животни се спроведува преку водење и чување на регистар на автохтони раси и/или линии на домашни животни со зоотехничка оцена, согласно член 8 од Правилникот за начинот на одгледување и прометот на автохтони раси и/или линии, формата и содржината на барањето за признавање на нови автохтони раси и/или линии и формата, содржината и начинот на водење на регистарот

Член 6

Со цел да се обезбеди мониторинг на биолошката разновидност на анималните генетски ресурси кај домашните животни во Република Македонија се воспоставува унифициран информациона систем, кој е научно споредлив и прилагоден на потребите на Република Македонија.

Член 7

База на податоци за поедини раси и видови се воспоставува за да служи како извор на податоци за мониторинг на биолошката разновидност.

Информациониот систем и базата на податоци ги управува вршителот на јавната услуга.

Член 8

Вршителот на јавната услуга соработува со меѓународни бази на податоци преку кои ќе обезбеди проширување на мониторингот на биолошката разновидност, точност и редовно дополнување на македонската база на податоци и македонскиот Регистар.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. _____
_____ година
Скопје

Министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство
Љупчо Димовски